



**ОПШТИНА КАРПОШ  
ГРАДОНАЧАЛНИК**

Број: 11-6247/3  
Датум: 28.10.2020  
Скопје

Врз основа на член 35, став 1,2,3,4,5,6,7 и 8 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Градоначалникот на Општина Карпош, го дава следното

**С О О П Ш Т Е Н И Е**

За организирање на Јавна презентација и Јавна анкета по Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03.06, Општина Чаир, Општина Карпош, Скопје.

Јавната анкета по Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03.06, Општина Чаир, Општина Карпош, ќе се одржи од 02.11.2020 година до 13.11.2020 година, секој работен ден, од 7.30 до 15.30 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Јавната презентација по Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03.06, Општина Чаир, Општина Карпош, Скопје, ќе се одржи на ден 06.11.2020 год., во 14.00 часот, во просториите на Општина Карпош-Скопје.

Просторот кој е предмет на ДУП за градска четврт ССИ 03, Блок 06, Општина Чаир, Општина Карпош - Скопје се наоѓа во централниот и јужниот дел од Општина Чаир и северниот дел од општина Карпош.

Границите на планскиот опфат се:

Запад – осовина на сервисна улица „С5“

Север - осовина на сервисна улица „С8“

Исток - осовина на градска магистрална улица „Булевар Македонско – Косовска Бригада“

Југ - осовина на сервисна улица „С7“

Површината на блокот во регулационите линии дефинирани со урбанистичкиот план за четврт изнесува 7.29ха. Површината на границата на планскиот опфат изнесува 8.74ха.

Анкетните листови за учество ва Јавната анкета ќе се наоѓаат во просториите на Општина Карпош, Скопје. Соопштението за организирање на Јавната Презентација и Јавната анкета, Графичкиот приказ за Предлог Детален урбанистички план за Градска четврт ССИ 03.06, Општина Чаир, Општина Карпош, Скопје и подетални информации за истиите ќе бидат објавени на ВЕБ страната на Општина Карпош-[www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk).

Во определениот рок, заинтересираните правни и физички лица од конкретното подрачје опфатено со Планот, можат да достават писмени забелешки на анкетните листови.

ГРАДОНАЧАЛНИК НА  
ОПШТИНА КАРПОШ  
Стефан Богоев